

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 43 став (3) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19) и член 26 став (3) од Правилникот за лиценци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 51/19, 54/19, 214/19, 114/20, 246/20 и 44/21), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 мај 2022 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ПРОБНА РАБОТА

1. Се продолжува лиценцата за пробна работа на малата хидроелектроцентрала МХЕЦ “Пена со реф. бр. 407” издадена на Друштвото за производство на енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт - импорт Скопје со Одлука за издавање на лиценца за пробна работа („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 214/19, 173/20, 65/21, 98/21 и 19/22).
2. Во Прилогот, точката 4 се брише.
Во точката 5 која станува точка 4 зборовите “1 јуни 2022 година” се заменуваат со зборовите “13 септември 2022 година”.
Точките 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 и 17 стануваат точки 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 и 16.
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Друштвото за производство на енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт - импорт Скопје, со седиште на ул. “Наум Наумовски - Борче” бр. 40/КАТ 5-лок.13 Скопје-Центар (во понатамошниот текст: Друштво), на 16 мај 2022 година до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика), во согласност со Правилникот за лиценци, поднесе Барање за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентрала МХЕЦ “Пена со реф. бр. 407”, преку која треба да ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија, УП1 бр.12-129/22 од 16 мај 2022 година.

Регулаторната комисија за енергетика на барање на Друштвото има донесено Одлука за издавање на привремена лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од хидроелектроцентрала „МХЕЦ Пена со реф. бр.407“ („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 194/19) и Одлука за издавање на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентрала МХЕЦ “Пена со реф. бр. 407” („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 214/19, 173/20, 65/21, 98/21 и 19/22).

Регулаторната комисија за енергетика, постапувајќи по барањето, утврди дека доставеното барање е во согласност со одредбите на Правилникот за лиценци.

Согласно член 25 став (2) од Правилникот за лиценци согласно кој Регулаторната комисија за енергетика врз основа на доставените податоци од причините за продолжувањето на лиценцата за пробна работа го определува рокот за продолжување на лиценцата за пробна работа, Регулаторната комисија за енергетика го определи датумот на продолжување на лиценцата за пробна работа на 13 септември 2022 година, имајќи во предвид дека рокот за отпочнување со комерцијална работа на електроцентралата е продолжен до 13 септември 2022 година, согласно Известувањето на Министерството за економија бр.12-2312/4 од 16.05.2022 година

Регулаторната комисија за енергетика согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа донесе Решение бр.02-1417/1 од 30 мај 2022 година, со кое одлучи да се одржи седница за донесување на оваа одлука без одржување на подготвителна седница.

Регулаторната комисија за енергетика на 30 мај 2022 година одржа седница на којашто врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 43 став (3) од Законот за енергетика и член 26 став (3) од Правилникот за лиценци, донесе Одлука за продолжување на лиценца за пробна работа на малата хидроелектроцентра МХЕЦ “Пена со реф. бр. 407” на Друштвото за производство на енергија ЦММ ЕНЕРГИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт - импорт Скопје, до 13 септември 2022 година.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

УП1 Бр. 12-129/22
30 мај 2022 година
Скопје

Претседател на
Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски